



**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕ НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН ЗА 2020 СО ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ**

Во 2020 година Центарот за развој на Североисточен плански регион (ЦР СИПР) во рамките на своите обврски и надлежности реализираше поголем број на проекти. Проектите на кои работеше ЦР СИПР се од програмите за регионален развој на Министерството за локална самоуправа / Биро за регионален развој за 2020, но и проекти кои поради објективни причини не беа довршени, а се по програмите за 2019 година. Центарот во 2020 година работеше и на реализација на проектите со кои има потпишано Договори за реализација со Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој на РМ. Од проектите каде како Донатор се јавува ЕУ, завршена е имплементација на еден проект, а во Декември 2020 започната е имплементација на друг проект, од ИПА Интеррег програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. С. Македонија и Р. Бугарија. Преку Швајцарската агенција за развој и соработка, поддржана од Министерството за локална самоуправа имплементирани беа четири проекти од Грантовата Шема, два Инвестициски и два Иновативни проекти во Североисточниот плански регион.

1. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2019 година чија реализација е завршена во 2020 година:

Во рамки на проектот: **Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4**, имплементирани се следните под-активности:

- **Активност 1.1** Адаптација на (хотел-базен) во склоп на спортско рекреативен центар – Куманово(Градежни и градежно занатски работи на надворешна тераса 363,66м<sup>2</sup>, од проектот адаптација на дел за затворен градски базен) и **Активност 1.2** Настрешница (хотел – базен) 363,66м<sup>2</sup>, Куманово, склучен Договор со Баџак Инжинеринг - Скопје, бр. 05-114/12 од 26.09.2019 на износ од 8.608.621,00 денари со вклучен ДДВ

-**Активност 4** Набавена на опрема и алат за улично лед осветлување во општина Старо Нагоричане склучен Договор со ДГИ „ЗИМ СКОПЈЕ., АД, Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии - Скопје бр. 05-129/10 од 10.12.2019 на износ 1.062.708,00 денари со вклучен ДДВ.

-**Активност 5** Опременување на простор за промоција на туристички атракции во ЗД, општина Ранковце склучен Договор со СОЛАС-ЕКС-ИМ - Скопје, 05-49/9 од 16.07.2019 и Анекс на Договор 05-49/13 на износ од 2.249.656,00 денари со вклучен ДДВ.

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

2. Проекти преку Биро за Регионален развој по програмите за регионален развој за 2020 година чија реализација е сеуште во фаза на имплементација или е завршена во 2020 година:

Во рамки на проектот: „Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“, имплементирани се следните под-активности:

**-Активност бр.1 Реконструкција на локален пат - с.Никуштак - с.Виштица, Оска 1 - Фаза 1**  
**-Активност бр.2 Реконструкција на локален пат - с.Никуштак, Оска 2, склучен Договор со Кооп Инженеринг-Куманово, бр. 05-41/2 од 07.05.2020 на износ од 7.789.424,00 денари со вклучен ДДВ**

Во рамки на проектот: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5“ имплементирани или во фаза на имплементација се следните под-активности:

**Активност бр.1 Градежни и градежно занатски работи за довршување на занаетчиски работи и ставање во целосна функција на видиковец на терасата на хотел-олимписки базен, во склоп на регионалниот спортски центар во Куманово (Лимарски работи за поставување на олуци и алукбонд на настрешница) Проектот по поништување на првичниот Договор за реализација со „Евроградба,, – с. Василево, е во постапка за потпишување на Договор за реализација со ДОН-ХАУС, с. Мала Речица, општина Тетово, на износ од 1.012.233,00 денари со вклучен ДДВ.**

**Активност бр.2 Реконструкција на кров на спортска сала, во рамки на регионалниот спортски центар – Куманово, Проектот е пред објавување на јавен повик во системот за јавни набавки за избор на најповолен економски оператор.**

**Активност бр.3 Изградба на локален пат во село Младо Нагоричане маала Брадиновци, општина Старо Нагоричане, склучен Договор со ДПТУ „Стојменов,, Кочани, бр. 05-48/2 од 26.05.2020 на износ од 5.022.730,00 денари со вклучен ДДВ и Анекс на Договор за продолжување на рок за реализација до 30.06.2021 бр.05-48/9.**

**Активност бр.4 Изградба на патен правец во с.Псача (делница Старо школо - Дамјанска маала), општина Ранковце, склучен Договор со ДПТУ „Стојменов,, Кочани, бр. 05-48/3 од 26.05.2020 на износ од 4.947.924,00 денари со вклучен ДДВ и Анекс на Договор за продолжување на рок за реализација до 30.06.2021 бр.05-48/7.**

**Активност бр.5 Подобрување на туристичка инфраструктура за пристап до туристички локалитети во општина Крива Паланка, склучен Договор со ДПТУ „Стојменов,, Кочани, бр. 05-43/2 од 04.05.2020 на износ од 9.795.209,00 денари со вклучен ДДВ**

**Активност бр.6 Реконструкција патен правец од регионален пат 1205 – с. Талашманци – с. Крилатица, с. Нежилово во должина од 928,52 метри, склучен Договор со ДПТУ „Жикол,, Струмица, бр. 05-69/1 од 13.07.2020 на износ од 4.678.122,00 денари со вклучен ДДВ**

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

**„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)**

---

Проекти преку Агенцијата за финансиска помош во земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) по програма за рурален развој во тек е имплементација на:

-Изработка на урбанистички планови за села во општините Кратово (267,91ha), Ранковце(580ha) и Липково(520ha) Договор со Носителот на набавката: „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнел,, Скопје бр. 05-15/46 од 11.05.2016 на износ 13.603.833,00 денари со вклучен ДДВ, од кои 11.528.672,00 од АФПЗРР и 2.075.161,00 сопствено улество на општините со краен рок за имплементација 30.06.2021

-Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка, Договор склучен со ДПТУ „Стојменов,, Кочани, бр.05-73/2 од 04.11.2019 во вкупен износ од 15.928.432,00 со вклучен ДДВ, од кои 13.498.671,00 денари без вклучен ДДВ (средства обезбедени од АФПЗРР) и 2.429.761,00денари ДДВ (средства обезбедени од општина Крива Паланка)

-Изградба на општински пат од с. Лојане – железничка станица с. Табановце во должина од км 2+448,31” М1, Договор склучен со „Кооп Инженеринг,, Куманово бр.05-83/11 од 26.08.2019 во вкупен износ од 17.351.505,00 со вклучен ДДВ, од кои 14.704.665,00 денари без вклучен ДДВ (средства обезбедени од АФПЗРР) и 2.646.839,00денари ДДВ (средства обезбедени од општина Липково)

Донаторски проекти во 2020:

**Проект кофинансирани од ЕУ и Министерство за Локална самоуправа:**

На 17.08.2019 потпишан е Договор за имплементација на проект од програмата за прекуугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG-IPA CBC Programme (CCI Number: 2014TC1615CB006) со наслов: „Младите од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција,, во вредност од 97.742,54 EUR и е завршен на 16.11.2020.

Во проектот Водечки Партнер е Foundation "Health Prophylaxis", Blagoevgrad, Bulgaria, а Центарот за развој на Североисточен плански регион се јавува како Проектен Партнер.

Активностите во најголем дел ќе се спроведуваа на територија на општините Крива Паланка (градба на мини голф и фитнес игралиште на брегот на Крива Река, обуки, тренинзи и натпревари на деца и деца со попреченост) и Благоевград (набавка на опрема за дијагностика на рбетни деформитети, обуки, тренинзи, пресс конференција)

На 18.12.2020 потпишан е Договор бр. РД-02-29-225 за имплементација на проект од програмата за прекуугранична соработка со Р. Бугарија INTERREG-IPA CBC Programme (CCI

---

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





## ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

Number: 2014TC16I5CB006) со наслов: „Светла од минатото,, (Light from the past) во вредност од 458.365,90 со рок за имплементација од 24 месеци.

Во проектот Водечки Партнер е Центарот за развој на Североисточен плански регион а Музеј – Дупница, Р. Бугарија се јавува како Проектен Партнер.

Активностите во најголем дел ќе се спроведуваат на територија на општините Куманово, с. Пчиња (градба и опремување на поранешен здружен дом во с. Пчиња во туристичко-информативни цели, обуки, тренинзи, пресс конференција, промотивни материјали) и Дупница (реконструкција на Музејот набавка на опрема за дигитализација и печатење на музејски експонати, обуки, тренинзи, пресс конференција, промотивни материјали)

**Проекти кофинансирани од Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Федералниот департмент за надворешни работи, а дејствувајќи преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на Р.С. Македонија финансирани од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “,**

-Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-51/1 од 27.05.2019: „Уредување и валоризација на спортско рекреативен еко-центар Бислим.“, финансиран од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите од проектот се јавува (Локална Акциона Група) ЛАГ АБЕР 2015 во износ од 7.914.100 денари од кои:

- Средства од СДЦ без ДДВ 3.957.050 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 3.957.050 денари

1. Изградба и уредување на стази за спортско качување и ВИА-ФЕРАТА на потег на Бислимска Клисуреа
2. Набавка на комплет опрема за кајакарство (15 кајаци и еден рафтинг чамец) и друга потребна опрема за кајакарство која можат да ја користат и лицата со посебни потреби
3. Набавка на (22) велосипеди и мобилна работилница за планински велосипедизам
4. Набавка на (2) мотори со погон на 4 тркала, за потреби од аспект на прва помош и друга логистичка поддршка

-Инфраструктурен проект за кој е потпишан Договор за рализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-47/9 од 23.06.2020: „Социјална инклузија на деца од рурални средини, згрижување на жртви од семејно наследство, пожари и поплави,, финансиран од Грантовата шема „ Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој “, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите од проектот се јавува Ученички Дом, ЈУОУД „Професор Мијалковиќ“, Општина Куманово во износ од 7.914.100 денари од кои:

- Средства од СДЦ без ДДВ 3,965,454.00денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 6,556,165.00

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

**Денари**

1. Реконструкција и адаптација на Ученички Дом со подобрување и осовременување на досегашните услуги и услови за целодневен престој на корисниците во Ученичкиот Дом;
2. Воведување на нови услуги и содржини за корисниците;
3. Зголемување на бројот на корисници на услугите;
4. Овозможување на користење на досегашните и новите услуги од страна на ранливите категории корисници:

- Деца со лесна попреченост
- Жртви на семејно насилство
- Жртви од пожари

Потпишан е Договор со изведувачот: Солас Екс-ИМ бр. 05-83/2 од 05.08.2020 година за: Реконструкција и Адаптација на Ученички Дом, ЈУОУД „Професор Мијалковиќ“ и прилагодување на дел од објектот за сместување и непречено движење на лица со лесна физичка попреченост на износ од 8.765.998,00 денари. Завршна ситуација од страна на изведувачот е доставена на 16.11.2020.

- Иновативен проект за кој е потпишан Договор за реализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-55/1 од 29.05.2019: „Инклузивни паметни училиници„ финансиран од Грантовата шема Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, во кој како партнер во проектот и корисник на резултатите од проектот се јавува ООУ „Крсте Мисирков“ Куманово во износ од 2.119.845 денари од кои:

- Средства од СДЦ без ДДВ 1.715.780 денари,
- Средства од Министерство за локална самоуправа со ДДВ 404.065 денари

1. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD, со андроид бокс со можност за интегрирање на апликација за лица со попреченост парче 46
2. Лап Топ со i5 процесор и HDMI приклучок парче 11
3. Смарт 55 инчен смарт дисплеј UHD со андроид бокс со можност за интегрирање на апликација за лица со попреченост за Медијатека за лица со попреченост парче 1
4. Лифткар (3) помагала за совладување на катноста во училиштето и непречено движење на лица со попреченост.

- Иновативен проект за кој е потпишан Договор за реализација помеѓу ЦР СИПР и Министерство за локална самоуправа бр. 05-54/1 од 08.04.2020: „За чист град користи пластикмат„ финансиран од Грантовата шема Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“, во кој како партнер во проектот се јавува ООУ „Крсте Мисирков“ и ЈП „Чистота и Зеленило„ од Куманово. Крајни корисници на резултатите од проектот се општините Куманово поставена машина во Рамстор, Крива Паланка поставена машина во Пакет Маркет и Липково поставена машина во Селман Туризам, во износ од 2.169.000 денари, средства од СДЦ без ДДВ

Активности: Едукативни работилници; Кампања за реупотреба и селектирање на отпад; Промоција и маркетинг користење и бенефит од Пластикматите; Набавка и инсталирање на

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





## ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

Пластикмати во Три Општини од СИПР; Статистичка обработка на податоци од Иновативното софтвер во Пластикамтите. Промоција на беневитот од влезот на рециклираните на пластичниот и алуминскиот отпад на проектот со Пластикаматите.

Проект „Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност“ финансиран од Министерство за земјоделство и водостопанство од средства за реализација на Програмата за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој утврдени во Буџет на Р.С. Македонија за 2020 ( Сл. Весник бр. 265/19), а имплементиран од Центарот за развој на Североисточен плански регион со Договор бр. 02-2836/13 од 12.06.2020 склучен со Министерство за земјоделство и водостопанство на износ од 1.332.951,00 денари.

По спроведена е-аукција, тампонирани се два патни правци за подобар пристап до земјоделско земјиште, по еден во општина Ранковце и Старо Нагоричане.

Општина Ранковце потпишан Договор со изведувач Ванко – Инженеринг ДООЕЛ – Илинден бр. 05-9/2 од 06.11.2020 на износ од 667.077,00 со вклучен ДДВ : Тампонирање на локален пат во село Отошница, Делница: Отошничко Поле – Моторачка Маала во должина од 1.400 метри. Завршна ситуација доставена на 25.12.2020.

Општина Старо Нагоричане, потпишан Договор со изведувач Ленди Грууп ДООЕЛ – Скопје бр. 05-96/1 од 01.09.2020 на износ од 532.699,00 денари : Тампонирање на Локален пат Челопек Коинце-Пузаљка во должина од 1.045 метри. Завршна ситуација доставена на 19.11.2020.

**ПРЕДЛАГА:** Раководител на Центар за развој на Североисточен плански регион

**РАЗГЛЕДУВА:** Совет за развој на Североисточен плански регион

**УСВОЈУВА:** Совет за развој на Североисточен плански регион

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

**Предлог - ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА  
НА ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА СЕВЕРОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН  
НА РЕДОВНА ЖИРО СМЕТКА ВО 2020 ГОДИНА**

Р.бр		Износ (во денари)
	<b><u>ПРИХОДИ на редовна жиро сметка во 2020 година</u></b>	
1.	Пренесен вишок на приходи од минати години	38.747.030
2.	Приходи од Општина Кратово за тековно работење на Центарот 2019 и 2020	156.615
3.	Приходи од Општина Кр. Паланка за тек. раб. на Центарот	181.282
4.	Приходи од Општина Куманово за тек. раб. на Центарот	1.054.840
5.	Приходи од Општина Липково за тековно работење на Центарот	0
6.	Приходи од Општина Ранковце за тековно работење на Центарот	10.000
7.	Приходи од Општина Старо Нагоричане за тек. раб. на Центарот	48.400
8.	Приходи од Министерство за локална самоуправа (МЛС) за тековно работење на Центарот за 2020	1.200.000
9.	Приходи за менаџирање на инвестициски проекти од Грантова Шема „Одржлив и Инклузивен Развој,,	768.556
10.	Уплата од страна на Министерство за Локална Самоуправа за организација на регионални форуми и изработка на апликации за приоритетна листа на проекти аплицирани по програмите за регионален развој за 2021	194.600
11.	Уплата од општина Липково за забрзување на постапка во агенција за катастер за урбанистички планови (список на индикации, с. Оризаре)	61.750
12.	Поврат на погрешно уплатени средства од Туристика Скопје	221.375
13.	Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР)	49.266.155

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

	по програмите за регионален развој за 2020 проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5,, општини Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Договор со БРР бр. 13-232/1 од 14.02.2019, Анекс 1 бр. 13-232/11 од 24.11.2020 и Анекс 2 бр.13-232/13 од 17.12.2020	
14.	Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2020 проект: „Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“ <i>Реконструиран локален патен правец од с. Никуштак до с. Виштица и Реконструиран локален патен - с.Никуштак Оска 2</i> , општина Липково,, Договор со БРР бр. 13-233/1 од 14.02.2020, Анекс 1 бр. 13-233/3 од 24.11.2020	5.938.202
15.	Капитални трансфери од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) “Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година” мерка 323,,Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,, (прва времена ситуација)	4.487.841
16.	Сопствено учество на општина Крива Паланка „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,,	2.429.468
17.	Капитални трансфери од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) “Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година” мерка 321”Изградба на општински пат од с. Лојане – железничка станица с. Табановце во должина од км 2+448,31” (прва времена)	622.601
18.	Капитални трансфери, Аванс за Проект „Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност“ финансиран од Министерство за земјоделство и водостопанство, Договор бр. 02-2836/13 од 12.06.2020 (Тампонирање)	1.332.951
19.	Поврат на средства од позајмица од засебни сметки на проекти финансирани од ИПА Интеррег програмата на редовна сметка на Центарот	1.760.000
	<b>Вкупно приходи во 2020</b>	<b>108.481.666</b>
	<b>РАСХОДИ на редовна жиро сметка во 2020 година</b>	
1.	Бруто плата на вработените во Центарот за развој на СИПР за 2020 и регрес за годишен одмор	2.991.334
2.	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	0

КРАТОВО



КРИВА ПАЛАНКА



КУМАНОВО



ЛИПКОВО



РАНКОВЦЕ



СТАРО НАГОРИЧАНЕ







**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

3.	Тековни резерви (разновидни расходи)	0
4.	Патни и дневни расходи	0
5.	Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, такси услуги, транспорт, сервис противпожарни апарати	124.928
6.	Административни материјали (канцелариски, списанија, сертификати, службени весници)	35.410
7.	Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. џет фолии, кибс сертификати и сл.)	46.720
8.	Прехранбени продукти и пијалоци и средства за одржување на хигиена	74.100
9.	Материјали за поправка и одржување	0
10.	Поправка и одржување на службено возило, редовен сервис и сл.	39.388
11.	Поправка и одржување на канцелариски простор, мебел, опрема, компјутери, машини (кречење, средства за дезинфекција, заштитна здравствена опрема/паравани)	34.525
12.	Изнајмување простор и опрема (паркинг)	0
13.	Банкарски услуги и осигурителни услуги	0
14.	Судски и правни услуги	0
15.	Други договорни услуги(сопствено учество во проекти, преведувачи, печатење, рекламирање, консултантски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило, хигиенски услуги, хостинг/домен)	341.697
16.	Книговодствени услуги и трошоци за завршни сметки	64.500
17.	Членарини во организации-меѓународни организации	0
18.	Расходи за репрезентација, седници на регионален совет и расходи од касов максимум	44.102
19.	Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.	0
20.	Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени весници, објави во медиуми и други оперативни расходи	74.176
21.	Услуги за Надзор над градби по спроведен постапка за јавна наавка (рамковен договор со МБМ Архитектибр.05-114/19)	89.037
22.	Позајмица од редовна сметка на Центарот на засебни сметки на проекти финансирани од ИПА Интеррег програмата	2.170.000

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

**„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)**

23.	Проект од биро за Регионален Развој за 2018, Активност 5 и 6, Хотел Базен, Куманово, опремување на хотелски соби, Солас Екс Им	2.835.318
24.	Проект од Бирото за Регионален Развој за 2019 Исплата на завршна ситуација од Илирија Комерц, за ОУ Култура, с. Матејче, општина Липково	7.722.624
25.	Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, исплата на фактури на ЗИМ – Скопје, за набавка на алат и опрема за улично осветлување во општина Старо Нагоричане	1.062.707
26.	Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, исплата на фактури на Бинокулар-Двоглед – Скопје, за набавка на опрема за 3Д презентации во општинска сала во општина Ранковце	1.927.200
27.	Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, доплата на завршна ситуација на Солас Екс-ИМ – Скопје, за адаптација на општинска сала во општина Ранковце	197.107
28.	Уплата кон Тетра Мебел – Куманово на канцелариска маса и фотељи за општина Ранковце	32.503
29.	Исплата според Договор за соработка „Здружение Живот, за мапирања на потенцијалите, можна соработка и зеднички настап кон донаторите со производителите и трговците на органска храна во Североисточен плански регион	60.000
30.	Исплата на Студија кон НВО „Туристика, Скопје, по техничка грешка исплатени од редовна сметка, наместо од засебна сметка од проект	221.372
31.	Исплата кон ЗАП-Комерц – Скопје, за замена на искршени кошаркашки табли и обручи на игралиште до базен Куманово	48.408
32.	Исплата кон Декстера Проект – Куманово, за усогласување на проектна документација за патен правец во с. Псача	28.320
33.	Исплата кон Агенција за Катасер за список на индикации, с. Оризаре, општина Липково	61.750
34.	Уплата кон ЛАГ АБЕР 2015, за овозможување на услови за сместување на опрема предвидена за Бислим (кајаци, велосипеди, опрема за качување.....со одлука на совет 02-33/9	141.600
35.	Исплата на дополнителни три голф патеки во општина Крива Паланка, кон изведувачот Баџак Инжинеринг	63.336
36.	Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, Баџак Инженеринг исплата по ситуации за настрешница на хотел-базен Куманово	8.421.919

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

37.	Проект од Бирото за регионален развој за 2020 „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5,, исплата по ситуации за тротоари Крива Паланка, кон Стојменов - Кочани	8.321.224
38.	Исплата на прва времена по програмата на АФПЗРР мерка 323 „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,,	1.714.000
39.	Проект од Бирото за регионален развој за 2020 „Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“ <i>Реконструиран локален патен правец од с. Никуштак до с. Виштица и Реконструиран локален патен - с.Никуштак Оска 2</i> , општина Липково	5.722.111
	<b>Вкупно расходи во 2020</b>	<b>44.693.755</b>
	<b>Пренесено салдо во 2021</b>	<b>63.770.250</b>
	<b>Вкупно</b>	<b>108.481.666</b>

**НАРАТИВЕН ДЕЛ**

Приходна страна од Финансискиот извештај за 2020 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион (ЦРСИПР):

- **реден број 1.** пренесен вишок на приходи од минати години со состојба на 31.12.2020, средства кои се наменети за исплата на проекти по програми за 2018,2019 и 2020 по Договори со бирото за Регионален Развој/ Министерство за локална самоуправа

-**реден број 2. до 7.** обврски на општините во СИПР согласно Договорот склучен помеѓу општините и Министерството за локална самоуправа изнесуваат 1.727.870денари на годишно ниво. Исплатени средства од страна на општините за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за 2020 година во вкупен износ од 1.398.887денари. Општина Кратово во 2020година има уплатено 52.205денари за 2019

Табела на неизмирени обврските од страна на општините во Североисточен плански регион по основ на потпишани Договори со Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за развој на СИПР за период 2019-2020:

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

Неизмирени обврски на општините во СИПР	2019	2020	Вкупно
Кратово	-	-	-
Ранковце	31.440	31.440	<b>62.880</b>
Липково	170.580	270.580	<b>441.160</b>
Крива Паланка	-	-	-
Старо Нагоричане	-	-	-
Куманово	-	-	-
	<b>202.020</b>	<b>302.020</b>	<b>504.040</b>

**-реден број 8.** Приход од Министерството за Локална Самоуправа за тековно работење на Центарот за 2020

Согласно Договорот за кофинансирање за 2020 потпишан помеѓу Министерството за Локална Самоуправа и општините во СИПР, Центарот има добиено 1.200.000 денари за тековно работење и за извршување на активности од страна на Министерството за локална самоуправа

**-реден број 9.** Приходи за менаџирање на имплементаторот (ЦРСИПР) на инвестициски проекти: „Уредување и валоризација на спортско рекреативен еко-центар Бислим“, краен корисник ЛАГ АБЕР 2015 и „Социјална инклузија на деца од рурални средини, згрижување на жртви од семејно наследство, пожари и поплави“, краен корисник Ученички Дом, ЈУОУД „Професор Мијалковиќ“ Куманово, кофинансирани од Владата на Швајцарската конфедерација, претставувана од Федералниот департмент за надворешни работи, а дејствувајќи преку Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа на Р.С. Македонија во рамки на Грантовата шема „Одржлив и инклузивен рамномерен регионален развој“

**-реден број 10.** Уплата од страна на Министерство за Локална Самоуправа за организација на регионални форуми и изработка на апликации за приоритетна листа на проекти аплицирани по програмите за регионален развој за 2021(два форума, консултант за изработка на апликации и теренска посета на општините и модератор на форумите)

**-реден број 11.** Уплата од општина Липково за забрзување на постапка во агенција за катастер за изработка на урбанистички планови (список на индикации, с. Оризаре). (ЦРСИПР) како имплементатор на проектот средствата ги има исплатено кон агенцијата за кастер

**-реден број 12.** Поврат на погрешно уплатени средства од НВО „Туристика“, Скопје, по техничка грешка исплатени од редовна сметка на Центарот, наместо од засебна сметка од проект

**-реден број 13.** Капитални трансфери од МЛС/Биро за Регионален Развој (БРР) по програмите за регионален развој за 2020 проект: „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5,, општини Куманово, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, Договор со БРР бр. 13-232/1 од 14.02.2019, Анекс 1 бр. 13-232/11 од 24.11.2020 и Анекс 2 бр.13-232/13 од 17.12.2020 (Аванс за недовршени проекти за 2020)

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

---

**-реден број 14.** Капитални трансфери од МЛС/ БРР по програмите за регионален развој за 2020 проект: „Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион “*Реконструиран локален патен правец од с. Никуштак до с. Виштица и Реконструиран локален патен - с.Никуштак Оска 2*, општина Липково,, Договор со БРР бр. 13-233/1 од 14.02.2020, Анекс 1 бр. 13-233/3 од 24.11.2020 (Завршен проект)

**-реден број 15.** Капитални трансфери од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) “Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година” мерка 323, „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,, (прва времена ситуација)

**-реден број 16.** Сопствено учество на општина Крива Паланка „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка,,

**-реден број 17.** Капитални трансфери од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој (АФПЗРР) “Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година” мерка 321”Изградба на општински пат од с. Лојане – железничка станица с. Табановце во должина од км 2+448,31” (прва времена)

**-реден број 18.** Капитални трансфери, Аванс за Проект „Североисточен плански регион со подобар пристап до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност“ финансиран од Министерство за земјоделство и водостопанство, Договор бр. 02-2836/13 од 12.06.2020 (Тампонирање)

**-реден број 19.** Поврат на средства од позајмица од засебни сметки на проекти финансирани од ИПА Интеррег програмата на редовна сметка на Центарот

Расходна страна од Финансискиот извештај за 2020 година на Центарот за развој на Североисточен плански регион:

**-реден број 1.** Бруто плата за пет лица вработени во Центарот за развој на СИПР за 2020 и регрес за годишен одмор

**-реден број 2.** Постојана резерва (непредвидливи расходи)

**-реден број 3.** Тековни резерви (разновидни расходи)

**-реден број 4.** Патни и дневни расходи на вработените во Центарот за развој на СИПР

---

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

---

- реден број 5. Комунални услуги, греење, комуникација, гориво, такси услуги, транспорт, сервис противпожарни апарати
- реден број 6. Административни материјали (канцелариски, списанија, сертификати, службени весници)
- реден број 7. Материјали за Автоматска Обработка на Податоци(тонери, ЦД,УСБ,тастатри,мауси,Инц. цет фолии, кибс сертификати и сл.)
- реден број 8. Прехранбени продукти и пијалаци и средства за одржување на хигиена
- реден број 9. Материјали за поправка и одржување
- реден број 10. Поправка и одржување на службено возило, редовен сервис и сл.
- реден број 11. Поправка и одржување на канцелариски простор, мебел, опрема, компјутери,машини (кречење, средства за дезинфекција, зашитна здравствена опрема/паравани)
- реден број 12. Изнајмување простор и опрема/ паркинг за службено возило
- реден број 13. Банкарски услуги и осигурителни услуги
- реден број 14. Судски и правни услуги (жалби по постапки за јавни набавки)
- реден број 15. Други договорни услуги (сопствено учество во проекти, преведувачи, печатење, рекламирање, консултантски услуги, поштански услуги, осигурителни услуги/каска осигурување и регистрација на службено возило, хигиенски услуги, хостинг/домен)
- реден број 16. Книговодствени услуги и трошоци за завршни сметки
- реден број 17. Членарини во организации-меѓународни организации
- реден број 18. Расходи за репрезентација, седници на регионалниот совет и расходи од касов максимум
- реден број 19. Семинари, саеми, конференции, обуки и сл.
- реден број 20. Објавување на огласи, огласи во биро за јавни набавки, огласи во службени весници и други оперативни расходи
- реден број 21. Услуги за Надзор над градби по спроведен постапка за јавна наавка (рамковен договор со МБМ Архитектибр.05-114/19)
- реден број 22. Позајмица од редовна сметка на Центарот на засебни сметки на проекти финансирани од ИПА Интеррег програмата

---

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

---

**-реден број 23.** Проект од биро за Регионален Развој за 2018, Активност 5 и 6, Хотел Базен, Куманово, опремување на хотелски соби, Солас Екс Им

**-реден број 24.** Проект од Бирото за Регионален Развој за 2019 Исплата на завршна ситуација од Илирија Комерц, за ОУ Култура, с. Матејче, општина Липково

**-реден број 25.** Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, исплата на фактури на ЗИМ – Скопје, за набавка на алат и опрема за улично осветлување во општина Старо Нагоричане

**-реден број 26.** Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, исплата на фактури на Бинокулар-Двоглед – Скопје, за набавка на опрема за 3Д презентации во општинска сала во општина Ранковце

**-реден број 27.** Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, доплата на завршна ситуација на Солас Екс-ИМ – Скопје, за адаптација на општинска сала во општина Ранковце

**-реден број 28.** Уплата кон Тетра Мебел – Куманово на канцелариска маса и фотелји за општина Ранковце, со претходна согласност на регионален Совет

**-реден број 29.** Исплата според Договор за соработка „Здружение Живот,“ за мапирања на потенцијалите, можна соработка и зеднички настап кон донаторите со производителите и трговците на органска храна во Североисточен плански регион

**-реден број 30.** Исплата на Студија кон НВО „Туристика,“ Скопје, по техничка грешка исплатени од редовна сметка, наместо од засебна сметка од проект

**-реден број 31.** Исплата кон ЗАП-Комерц – Скопје, за замена на искршени кошаркашки табли и оброчи на игралиште до базен Куманово

**-реден број 32.** Исплата кон Декстера Проект – Куманово, за усогласување на проектна документација за патен правец во с. Псача

**-реден број 33.** Исплата кон Агенција за Катасер за список на индикации, с. Оризаре, општина Липково

**-реден број 34.** Уплата кон ЛАГ АБЕР 2015, за овозможување на услови за сместување на опрема предвидена за Бислим (кајаци, велосипеди, опрема за качување.....со одлука на совет 02-33/9

---

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**





**ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ТРЕТИОТ-СЕВЕРОИСТОЧЕН  
ПЛАНСКИ РЕГИОН**

„Илинденска“ б.б.1300 Куманово, п.фах-182, Тел/Факс: 031/550-115,  
[www.northeastregion.gov.mk](http://www.northeastregion.gov.mk) e-mail: [info@northeastregion.gov.mk](mailto:info@northeastregion.gov.mk)

---

**-реден број 35.** Исплата на дополнителни три голф патеки во општина Крива Паланка, кон изведувачот Баџак Инжинеринг

**-реден број 36.** Проект од Бирото за регионален развој за 2019, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4, „Баџак Инженеринг исплата по ситуации за настрешница на хотел-базен Куманово

**-реден број 37.** Проект од Бирото за регионален развој за 2020, „Подобрување на условите за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 5, исплата по ситуации за тротоари Крива Паланка, кон Стојменов - Кочани

**-реден број 38.** Исплата на прва времена по програмата на АФПЗРР мерка 323 „Реконструкција на патна инфраструктура за пристапност до манастир свети Јоаким Осоговски – с. Варовиште, општина Крива Паланка, „

**- реден број 39.** Проект од Бирото за регионален развој за 2020 „Реконструкција на патни правци во општина Липково за подобра поврзаност на Североисточниот и Скопскиот регион“ *Реконструиран локален патен правец од с. Никуштак до с. Виштица и Реконструиран локален патен - с.Никуштак Оска 2, општина Липково*

Куманово, Март 2020

Центар за развој на СИПР

Раководител  
Младен Протик

---

**КРАТОВО**



**КРИВА ПАЛАНКА**



**КУМАНОВО**



**ЛИПКОВО**



**РАНКОВЦЕ**



**СТАРО НАГОРИЧАНЕ**

